



Предмет: Понуда за патничко возило 594529. CITROËN C3 PureTech S&S 82 FEEL

Производител:	Automobiles CITROËN-Paris, France
Опис на возилото:	Лимузина со пет врати
Мотор:	3 цилиндри
Зафатнина:	1199 cm ³
Обртен момент:	118Nm/2.750 врт/мин
Моќност:	61kW (83КС) /5.750 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 5 степен рачен менувач
Број на седишта:	5
Димензии(L/W/H) :	3990 / 1745 / 1470 mm
Волумен на багажен простор:	300литри
Пневматици :	185/ 65 R15
Перформанси:	
Забрзување од 0-100 km/h:	13 s,
Максимална брзина:	168 km/h
Потрошувачка:	
Град	5.0 l/100km
Отворено	3.9 l/100km
Комбинирано	4.3 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.3
Емисија на CO2 гасови:	98g/km

Сериска опрема:

- ABS +REF + AFU + ESP системи за безбедно сопирање
- Помош при тргнување на нагорнина
- Воздушни перничниња за возач и совозач
- Странични воздушни завеси
- Точки за фиксирање на детско ISOFIX седиште
- Централно заклучување со далечинско
- Приклучок 12V
- Светло во багажниот простор
- Серво управувач
- Сензори за издишани пневматици
- Индикатор за температура на моторот
- Делива клупа 2/3 со 1/3
- Висинско прилагодување на возачко седиште
- Управувач прилагодлив по висина и длабочина
- Темпомат со ограничувач на брзина
- Часовник и индикатор за надворешна температура
- Пакет сигурност (AFIL, Coffee Break Alert, систем за препознавање на сообраќајни знаци на ограничување на брзина, предупредување за ненамерно преминување на коловозна линија)

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија
Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008

- Патен компјутер
- Тонирани стакла
- Индикатор за непоставен сигурносен ремен
- Поставување на седиштата Муса Grey
- Електрика на предни стакла
- Бришач на задно стакло
- Автоматско заклучување на вратите и багажникот при стартување на возилото(автоматско исклучување во случај на несреќа)
- Пиротехнички ремени со ограничување на силата
- Прегради во предните и задните врати
- Лајсна на командна табла во црна сјајна боја
- Електрично регулирани надворешни ретровизори со греачи
- Продолжена украсна лајсна под каросеријата
- Дневни светла со LED
- Радио MP3 со Bluetooth и приклучок USB, AUX
- Рачки на надворешните врати и капаци на ретровизорите во црна сјајна боја
- Хром сатен лајсна на воланот
- 5` екран чувствителен на допир, Bluetooth, 4 звучници
- Клима уред.

Дополнителна опрема:

- Металик боја – Spring Blue.

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Дополнителен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
17.310,00 €	500,00 €	1.370,00 €	15.440,00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : **2 години со неограничен број на поминати километри**

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

-АВТОНОВА Скопје

-АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила